

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
“КОМУНАЛЕЦ” – СВЕТИ НИКОЛЕ



АКТИВНОСТИ
КОИ СЕ ПРЕДВИДУВА ДА СЕ СПРОВЕДАТ
ВО ПАРКОВИ
И ЗЕЛЕНИЛО ВО 2013 ГОДИНА

Декември, 2012 година

Активности кои се планираат да се спроведат во Паркови и зеленило во 2013 година се следните:

➤ Нега на растителноста

1. прашење и плевење на земјиштето под дрвата и грмушките
2. ѓубрење и полевање
3. кроење на дрвјата и грмушките
4. чистење на зелените површини од суви и болни дрвја и грмушки
5. кастрење на старите дрвја
6. садење на нови листопадни дрвца и зимзелени дрвца и грмушки
7. одржување на тревните површини
8. косење на тревните површини и нивно полевање
9. косење и одржување на Градскиот стадион
10. косење и одржување на новиот стадион кај Шумски
11. косење и одржување на зелените површини околу станбените згради
12. поставување на нови клупи и корпи во зелените површини
13. поправка и фарбање на старите клупи
14. одржување на трендафилите се состои во следното: кроење, ѓубрење, окопување, чистење на исушени гранки, лисја и прецветани цветови, полевање, заштита од штетни инјсекти и болести
15. правење на расад на пролетни и летни цвеќиња
16. садење на цвеќињата во тревните површини
17. одржувањето на цвеќињата се состои во следното: прашење, плевење, ѓубрење, поливање, заштита од штетни инсекти и болести
18. одржување и метење на улиците
19. одржување на новата фонтана во градскиот парк
20. одржување на декоративни дрвца кои се засадени на булеварот и нивно полевање, окопување и кроење
21. собирање на шумата во зелените површини (собирањето на шумата се врши во месеците ноември и декември)

➤ **Парк “Лазар Колишевски” (нов парк)**

Паркот зафаќа површина од 80.000 м².

1. да се исчистат патеките од троскот
2. да се поправат патеките за шетање
3. да се исчистат скалите од троскот и трева
4. нега на расителноста:
 - a) прашење и плевење на земјиштето под дрвјата и грмушките
 - b) ѓубрење и полевање
 - c) кроење на дрвјата и грмушките
 - d) заштита на наранетите и загинатите дрвја
 - e) чистење на зелените површини од суви и болни дрвја и грмушки
 - f) кастрење на старите дрвја
 - g) садење на нови листопадни дрвца и зимзелени дрвца, грмушки и жбунови
 - h) одржување на тревните површини
 - i) косење на тревните површини и нивно полевање
 - j) реконструкција на зелените површини
 - k) изградба на декоративни ѕидчиња
 - l) изградба на потпорни ѕидови
 - m) изградба и озеленување на беседки
 - n) садење на живи огради
 - o) поставување на нови клупи и корпи во зелените површини
 - p) садење на трендафили во парцелите што се одредени за трендафили
 - q) собирање на шумата во зелените површини

**Референт на паркови
и зеленило**

**ЈКП “Комуналец”
Директор**

Мирослав Петров

Марјан Станојковски